

## IN EVIDENZA – VO PRV PLAN

---

### **Evento educativo sull'ecologia nel parco della città di Skopje, organizzato dall'Organizzazione non governativa ambientale – Sii Verde**

Il 12 giugno 2010, nel parco della città di Skopje, si è svolto l'evento educativo sull'ecologia, organizzato dall'Organizzazione non governativa ambientale – Sii Verde. Per ulteriori informazioni: <http://www.bidizelen.org>.

### **Conferenza sull'ecologia**

La protezione ambientale attraverso l'educazione ambientale presso le nuove generazioni, è stato il tema principale su cui hanno discusso i rappresentanti di 23 Paesi dell'Europa e dell'Asia durante la conferenza annuale sull'ecologia del programma "Globe", che si è svolta recentemente ad Ohrid. Per ulteriori informazioni: Sezione *Notizie Europee*.

### **13° Edizione forum energetico internazionale**

Si è tenuta il 16 e 17 giugno presso il Castello di Barletta la 13° edizione del Forum Energetico Internazionale, appuntamento scientifico e culturale di riferimento per gli attori della filiera energetica nazionale ed internazionale. Per ulteriori informazioni: Sezione *Notizie Italia*.

### **Zone economiche libere "in fitto" per attrarre nuovi investimenti**

Il Governo macedone, sempre impegnato sul fronte delle misure per l'attrazione di nuovi investimenti, sta pensando di affidare in concessione le zone economiche libere ad un soggetto che abbia esperienza e capacità in materia di sviluppo e attrazione di nuovi investimenti. Per ulteriori informazioni: Sezione *Notizie Macedonia*.

### **Bando di gara n.2 per l'affidamento di concessione o l'instaurazione di Partenariato pubblico-privato per il finanziamento, la progettazione, la costruzione e la gestione di una discarica di rifiuti solidi urbani nella Regione Polog**

La costruzione e la gestione di una discarica regionale è il focus principale del progetto, mentre i partenariati con i Comuni per la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani e la chiusura delle discariche abusive saranno oggetto di ulteriori analisi. Per ulteriori informazioni: Sezione *Bandi e Bandi di Gara*.

### **Едукативен настан за екологија во Градскиот Парк во Скопје, во организација на Невладината организација за екологија – Биди Зелен**

На 12-ти јуни 2010, во Градскиот Парк во Скопје, се одржа едукативниот настан за екологија во организација на Невладината организација за екологија – Биди Зелен. За повеќе информации: <http://www.bidizelen.org>.

### **Конференција за екологија**

Заштитата на животната средина преку едуцирање на младите генерации, беше главната тема на која расправаа претставниците на 23 држави од Европа и од Азија во рамките на годишната конференција за екологија на програмата „Globe“, која неодамна се одржа во Охрид. За повеќе информации: Категорија *Вести од Европа*.

### **13-то издание на Меѓународниот Енергетски Форум**

Од 16-ти до 17-ти јуни 2010, во Барлета се одржа 13-тото издание на Меѓународниот Енергетски Форум – научно-културна средба на која се сретнуваат главните протагонисти од енергетска индустрија на национално и меѓународно ниво. За повеќе информации: Категорија *Вести од Италија*.

### **Под закуп слободните економски зони, за да се привлечат нови инвестиции**

Македонската Владата во континуитет работи на привлекување нови инвестиции и планира во делот на слободните економски зони да примени нов пристап за концесионарање, односно давање под закуп на истите на субјекти кои имаат искуство за да ги развијат зоните и да привлечат нови домашни и странски инвестиции. За повеќе информации: Категорија *Вести од Македонија*.

### **Јавен повик бр. 2 за доделување на концесија или за воспоставување на Јавно-приватно партнерство за финансирање, проектирање, изградба и управување со регионална депонија за комунален цврст отпад во Полошки плански регион**

Изградбата и управувањето со регионална депонија е централна компонента на концесиониот проект, додека партнерствата со општините за собирање и транспортирање на комуналниот отпад, како и затворањето на неуредените депонии ќе бидат предмет на дополнителни анализи. За повеќе информации: Категорија *Конкурси и Тендери*

**CE: la Macedonia sta facendo progressi nel rafforzamento delle Istituzioni democratiche**

28 giugno 2010, Strasburgo

La Macedonia ha registrato progressi costanti nel rafforzamento delle Istituzioni democratiche, nell'affermazione dello stato di diritto e nella protezione dei diritti umani e dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, riporta un recente rapporto dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Tale valutazione è stata presentata nella relazione sullo stato della democrazia in Europa e l'evoluzione della procedura di monitoraggio dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nella sezione dedicata alla Macedonia.

Fonte: MIA

**Conferenza sull'ecologia**

01 – 07 giugno 2010, Ohrid

La protezione ambientale attraverso l'educazione ambientale presso le nuove generazioni, è stato il tema principale su cui hanno discusso i rappresentanti di 23 Paesi dell'Europa e dell'Asia durante la conferenza annuale sull'ecologia del programma "Globe", che si è svolta recentemente ad Ohrid. Nei giorni della conferenza si è svolto anche un corso di formazione per gli insegnanti che disseminano il programma.

Il Ministro macedone della Pubblica Istruzione, Nikola Todorov, ha ricordato che uno degli obiettivi principali delle scuole primarie in Macedonia è quello di sviluppare la consapevolezza e la responsabilità tra gli studenti nei confronti della propria salute e dell'ambiente.

L'Ambasciatore degli Stati Uniti in Macedonia, Philip Reeker, durante la conferenza, ha espresso soddisfazione per il ruolo che ha avuto la rete internazionale "Globe", nata come iniziativa degli Stati Uniti 15 anni fa, nella creazione dello standard oggi noto come "Pensa globale, agisci locale".

Fonte: Globe Europe

**Una Comunità europea per l'energia per il 21° secolo**

7 – 8 giugno 2010, Parlamento europeo

Durante l'incontro tra deputati europei e nazionali di tutti gli Stati membri in corso al Parlamento europeo di Bruxelles, si è discussa l'iniziativa per la costruzione di una Comunità europea per l'energia. L'evento era intitolato "Verso una Comunità europea per l'energia per il 21° secolo". Un mercato unico dell'energia, un ciclo produttivo sostenibile e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, sono stati gli argomenti principali di discussione dell'incontro. È stato evidenziato, inoltre, che il primo passo nella creazione di una nuova Comunità energetica europea dovrà essere l'interconnessione

**CE: Македонија напредува во зацврстувањето на демократските институции**

28 јуни 2010, Стразбур

Република Македонија бележи постојан напредок на патот на зацврстувањето на демократските институции, афирмацијата на правната држава и ефективната заштита на човековите права и правата на лицата кои им припаѓаат на националните малцинства, се вели во последниот извештај, усвоен од Парламентарното Собрание на Советот на Европа (ПС на CE).

Оваа оценка е изнесена во рамките на извештајот за Ситуацијата со демократијата во Европа и еволуцијата на мониторинг процедурата на ПС на CE, во делот посветен за Република Македонија.

Извор: MIA

**Конференција за екологија**

01 – 07 јуни 2010, Охрид

Заштитата на животната средина преку едуцирање на младите генерации, беше главната тема на која расправаа претставниците на 23 држави од Европа и од Азија во рамките на годишната конференција за екологија на програмата „Globe“, која неодамна се одржа во Охрид. За време на конференцијата беше организирана и обука за професорите кои ја спроведуваат оваа програма.

Министерот за образование и наука Никола Тодоров потсети дека една од приоритетните цели во основното образование во Македонија е развивањето на свеста и грижата кај учениците за сопственото здравје и за значењето на здравата околина.

Амбасадорот на САД во Македонија, Филип Рикер, пред учесниците на конференцијата изрази задоволство што меѓународната мрежа „Globe“, како американска иницијатива покрената пред 15 години, послужи како златен стандард на денес општо познатата мантра „Мисли глобално-дејствувај локално“.

Извор: Globe Europe

**Европска енергетска заедница за 21 век**

7 – 8 јуни 2010, Parlamento europeo

На заедничкиот парламентарен состанок на членовите на Европскиот парламент и членовите на националните парламенти, одржан во ЕП се дебатираше на тема „Кон Европска енергетска заедница за 21 век“. Трите столбови за формирање на новата Европска енергетска заедница се: одржливоста, конкурентноста и безбедноста во снабдувањето со енергија. Прв чекор за формирање на енергетската заедница е интерконекција на националните енергетски мрежи на земјите-членки на Унијата. Во дебатата се потенцираше потребата од поголема активност

delle reti di distribuzione dei Paesi membri dell'Unione. Durante il dibattito è stata evidenziata la necessità di un maggiore coinvolgimento degli Stati membri nella realizzazione di un'efficace regolamentazione per il settore energetico ed una maggiore interconnessione delle reti elettriche, aprendo così la possibilità di creare un mercato unico per l'energia con un fondo comune per la ricerca e lo sviluppo nel campo delle fonti alternative. All'incontro si è discusso, inoltre, sui possibili progressi nel settore energetico e sulle proposte che riguardano il modello Schengen, per la libera circolazione delle risorse energetiche. La creazione di un mercato unico per l'energia e di una rete di distribuzione integrata consentiranno la riduzione dei prezzi dell'energia a vantaggio dei consumatori. Una maggiore efficienza energetica migliorerà la competitività del settore che permetterà maggiori investimenti nelle fonti alternative di energia.

Fonte: Parlamento della Repubblica di Macedonia

### **Conferenza "Efficienza energetica – esperienze europee e prospettive macedoni"**

14 giugno 2010, Facoltà di Giurisprudenza, Kocani

Il 14 giugno 2010, il Centro macedone di formazione europea in collaborazione con la Fondazione "Istituto Società Aperta" in Macedonia, ha organizzato una Conferenza tematica sull'Efficienza energetica – esperienze europee e prospettive macedoni; Un'iniziativa del progetto "Azione per L'Europa".

La conferenza si è svolta in due sessioni tematiche; La prima "Politica energetica: dove siamo e quali sono i prossimi passi da intraprendere?" e la seconda "Fondi europei per progetti nel settore energetico".

Fonte: Centro macedone di formazione europea

### **I valori della biodiversità in Macedonia e l'adempimento degli obblighi per l'adesione all'Unione Europea**

5 giugno 2010, Hotel Slavia, Popova Sapka

In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente del 5 giugno, il Ministro macedone dell'Ambiente e della pianificazione territoriale, Nexhati Jakupi, ha partecipato all'evento celebrativo e alle presentazioni sul tema: "I valori della biodiversità in Macedonia e l'adempimento degli obblighi inerenti all'adesione all'Unione Europea". Ad aprire l'evento è stato il rappresentante speciale dell'Unione Europea in Macedonia, Erwan Fouéré, inoltre è intervenuto il coordinatore delle Nazioni Unite e dell'UNPD per la Macedonia, Deirdra Boyd. Dopo le presentazioni, si è svolta la visita al sito Jelak, con il tradizionale pic-nic.

Fonte: Ministero dell'Ambiente e della pianificazione territoriale della Repubblica di Macedonia

na земјите-членки во создавањето на заедничка регулатива за енергетскиот сектор, потребата за меѓусебно поврзани енергетски мрежи заради создавање единствен пазар, како и потребата за поголеми истражувања во областа на обновливите извори на енергија. Учесниците ги истакнаа можностите за напредок во енергетскиот сектор, предлозите за шенген модел за слободно движење на енергетските ресурси со цел да се олесни соработката во енергетскиот сектор. Целосно поврзани енергетски мрежи се предуслов за единствен пазар на енергија, тоа ќе овозможи намалување на цените на енергијата во корист на потрошувачите. Поголемата енергетска ефикасност ќе ја подобри конкурентноста на секторот со што ќе се овозможи снабдувачите на енергија да ги насочат инвестициите кон почисти алтернативни извори.

Извор: Собрание на Р.Македонија

### **Конференција „Енергетска ефикасност – европски искуства и македонски перспективи“**

14 јуни 2010, Правен факултет, Кочани

Македонскиот центар за европско образование (МЦЕО) и Фондацијата Институт отворено општество Македонија (ФИООМ) на 14-ти јуни ја одржаа тематската конференција „Енергетска ефикасност - европски искуства и македонски перспективи“, дел од проектот „Акција за Европа“.

На конференцијата се одржаа две тематски сесии: „Енергетска политика: каде сме и што следно треба да сториме?“ и „Европските фондови за поддршка на енергетските проекти“.

Извор: Македонски центар за европско образование

### **Вредностите на биолошката разновидност во Македонија и исполнување на обврските за членство во Европската Унија**

05 јуни 2010, Хотел Славија, Попова Шапка

По повод одбележувањето на 5-ти јуни – Светскиот ден на животната средина, Министерот за животна средина и просторно планирање на Република Македонија, д-р Неџати Јакупи присуствуваше на теренската посета и на презентациите на тема: „Вредностите на биолошката разновидност во Македонија и исполнување на обврските за членство во Европската Унија“. Настанот го отвори специјалниот претставник на Европската Унија во Македонија, г-динот Ерван Фуере, а свое обраќање имаше и постојаниот координатор на ОН и постојан претставник на УНДП во Македонија, г-ѓа Дирдра Бојд. По завршувањето на презентациите се посети локалитетот Јелак каде се одржа традиционален пикник.

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање



### 13° Edizione forum energetico internazionale

16 – 17 Giugno 2010, Bari

Si è tenuta il 16 e 17 giugno presso il Castello di Barletta la 13° edizione del Forum Energetico Internazionale, appuntamento scientifico e culturale di riferimento per gli attori della filiera energetica nazionale ed internazionale. Il FEI costituisce l'occasione per l'approfondimento dei temi più cogenti del settore, articolato attraverso relazioni scientifiche, tavole rotonde, case history e visite tecniche ad impianti.

In particolare quest'anno il riflettore era puntato sul tema degli investimenti futuri nelle infrastrutture energetiche nell'Unione Europea e nel bacino del Mediterraneo. Tre le sessioni di confronto del Forum: fossile, rinnovabile, nucleare e sessioni plenarie. La scelta di Barletta e della Puglia come luogo dell'Evento testimoniano l'attenzione internazionale verso un territorio già ricco di impianti e destinato ad un ruolo strategico nei nuovi scenari energetici.

Fonte: FEI Forum

### Fissati gli obiettivi per le Fonti Rinnovabili nel 2020

18 giugno 2010, Roma

Entro il 2020 l'Italia conta di coprire con le fonti energetiche rinnovabili il 17% dei consumi energetici nazionali, in linea con le indicazioni europee. In particolare la quota del 6,38% del consumo energetico del settore trasporti, del 28,97% per l'elettricità e del 15,83% per il riscaldamento e il raffreddamento, tenendo conto degli effetti di altre misure relative all'efficienza energetica sul consumo finale di energia, atteso per il 2020 pari a 131,2 Mtep.

Sono queste le indicazioni salienti che emergono dal Piano di Azione Nazionale, elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico e previsto dalla direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento, appunto entro il 2020, dell'obiettivo vincolante di coprire con energia da fonti rinnovabili il 17% dei consumi lordi nazionali. Il documento programmatico – redatto secondo il format della Commissione Europea insieme ai Ministeri dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - è stato pubblicato sul sito del Ministero ([www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)) ed è posto in consultazione fino al 29 giugno, per essere successivamente trasmesso alla Commissione Europea.

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

### 13-то издание на Меѓународниот Енергетски Форум

16 – 17 јуни 2010, Бари

Од 16-ти до 17-ти јуни 2010, во Барлета се одржа 13-тото издание на Меѓународниот Енергетски Форум – научно-културна средба на која се сретнуваат главните протагонисти од енергетска индустрија на национално и меѓународно ниво. Овој форум претставува исклучителна прилика за продлабочување на најзначајните теми од енергетскиот сектор, благодарение на можноста да се следат научни презентации, тркалезни маси, студии на случај и технички презентации на енергетските системи.

Оваа година центарот на вниманието ќе биде фокусиран на идните инвестиции во енергетската инфраструктура во Европската Унија и во Медитеранскиот басен. Во рамките на форумот се одржаа пленарни сесии, како и три споредбени сесии на тема: фосилна, обновлива и нуклеарна енергија. Изборот на градот Барлета во регионот Пуља како локацијата на настанот е доказ за меѓународното внимание кон овој Регион, веќе богат со енергетски централи, кој сигурно ќе има стратешка улога во новите енергетски сценарија.

Извор: FEI Forum

### Поставени целите за Обновлива Енергија до 2020

18 јуни 2010, Рим

Италија предвидува, до 2020 година, да покрие 17% од националната потрошувачката на енергија со производство на енергија од обновливи извори, во согласност со европските стандарди. Учеството на енергија добиена од обновливи извори се предвидува да покрие 6,38% од потрошувачката на енергија во транспортниот сектор, 28,97% од потрошувачката на електрична енергија и 15,83% од потрошувачката на енергија за греење и ладење, земајќи ги в предвид и ефектите од другите мерки за енергетска ефикасност кои допринесуваат за намалување на крајната потрошувачка на енергија, која до 2020 година е предвидено да изнесува 131,2 Mtoe.

Ова се главните показатели кои произлегуваат од Националниот План за Акција, развиен од страна на Министерството за економија на Италија, предвиден со Директивата 2009/28/EK за достигнување, до 2020 година, на задолжителните параметри на енергетска потрошувачка, односно покривање на 17% од бруто-домашната потрошувачка преку енергија добиена од обновливи извори. Програмскиот Документ - изготвен во соработка со Министерството за животна средина, територија и море и Министерството за земјоделство и шумарство, според моделот од Европската Комисија - беше објавен на веб страната на Министерството ([www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)) и е предмет на консултации до 29-ти јуни, за потоа да биде доставен до Европската Комисија.

Извор: Министерство за Економски Развој на Република Италија

**SeeNet II – South East Europe Network: il più esteso partenariato di cooperazione decentrata italo-balcanica. Una rete di Regioni italiane, Enti Locali del sud-est europeo e soggetti della società civile italiana uniscono le loro esperienze in un programma triennale.**

10 giugno 2010

SeeNet II (South East Europe Network) è una rete di Regioni italiane, Enti Locali del sud-est europeo e soggetti della società civile italiana che uniscono le loro esperienze in un programma triennale di cooperazione decentrata, con l'obiettivo di rafforzare le capacità di *governance* e sviluppo locale nei Balcani Occidentali. Il programma mette in rete relazioni ed esperienze di cooperazione decentrata consolidate nell'ultimo decennio tra le due sponde dell'Adriatico e sostiene l'integrazione dei paesi dell'area nell'Unione europea attraverso azioni concrete.

Il Programma "SeeNet II una rete trans locale per la cooperazione tra Italia e Sud Est Europa", che fa seguito al primo programma Seenet concluso nel 2006, mette in rete più di 60 partner. Guidato dalla Regione Toscana, co-finanziato dal ministero Affari Esteri italiano e dai 7 Enti Regionali italiani coinvolti (Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte e Provincia autonoma di Trento), coinvolge 47 Enti Locali di 7 paesi sud-est europei (Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Kosovo, Macedonia, Montenegro e Serbia), e UCODEP, ANCI, ERVET, INFORMEST, ALDA, CeSPI, e Osservatorio Balcani e Caucaso.

Il programma prevede infatti un sistema di gestione capace di garantire, in tutte le sue fasi, un continuo e costante coinvolgimento dei diversi soggetti della rete, sia a livello politico che tecnico.

Nel corso del triennio, è prevista la realizzazione di 9 interventi che spaziano dalla valorizzazione del patrimonio culturale e del potenziale turistico, al sostegno alla piccola e media impresa; dallo sviluppo rurale, al rafforzamento delle politiche sociali e della pianificazione del territorio a livello locale.

Una rete europea ambiziosa potrà consolidarsi e perfino ingrandirsi in futuro, intrecciando la sua esperienza con altre iniziative importanti come l'Euroregione Adriatica.

Fonte: Portale Osservatorio Balcani

**SeeNet II – South East Europe Network: најголемото партнерство во еден проект на децентрализирана соработка помеѓу Италија и земјите од Балканот. Мрежа на италијански Региони, локални Власти од Југоисточна Европа и италијански граѓански Организации, кои ги обединуваат нивните искуства во една три-годишна програма.**

10 јуни 2010

Seenet II (South East Europe Network) претставува една мрежа формирана од италијански Региони, локални Власти од Југоисточна Европа и италијански граѓански Организации, кои ги обединуваат нивните искуства во една три-годишна програма за децентрализирана соработка, со цел зајакнување на институционалните капацитети и развој на локално ниво на земјите од Западен Балкан. Оваа програмата ги исползува релациите и искуствата на веќе постоечката децентрализирана соработка, изградена во текот на изминатата деценија меѓу двата брега на Јадранското Море и ја поддржува интеграцијата на земјите од Регионот во ЕУ преку конкретни иницијативи и акции.

Програмата „SeeNet II, транснационална мрежа за соработка меѓу Италија и Југоисточна Европа“, која следи по првта програма Seenet од 2006 година, вклучува во својата мрежа повеќе од 60 партнери. Оваа програма е предводена од италијанскиот регион Тоскана; ко-финансирана од страна на италијанското Министерство за Надворешни работи и од седумте италијански Региони кои се дел од програмата (Тоскана, Емилија Ромања, Фриули Венеција Џулија, Марке, ПиEMONTE и автономната Покраина Тренто); вклучува 47 Ентитети од локалните власти на седум земји од Југоисточна Европа (Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија); ги вклучува и организациите UCODEP, ANCI, ERVET, INFORMEST, ALDA, CeSPI, Osservatorio Balcani e Caucaso.

Програмата предвидува систем за управување кој ќе обезбеди, во сите нејзини фази, континуиран и постојан ангажман на различните субјекти во мрежата, како на политички така и на технички план.

Во текот на трите години предвидени од овој проект, планирани се 9 интервенции кои се движат од валоризација на културното наследство и туристичкиот потенцијал, до поддршка на малите и средни претпријатија; од руралниот развој до јакнење на социјалните политики и на политиките за локално планирање.

Станува збор за една амбициозна европска мрежа, која во иднина би можела да се зацврсти и прошири, пренесувајќи го своето искуство и на други важни иницијативи како што е Јадранскиот Еврорегион.

Извор: Portale Osservatorio Balcani



**Confapi Bari annuncia l'accordo tra Saem energie alternative e Siciliani carni s.p.a.**

10 giugno 2010, Bari

SAEM Società multinazionale del gruppo Kerself, leader nel sud Italia nella realizzazione di impianti fotovoltaici chiavi in mano, realizzerà un impianto di circa 1 MWp per Siciliani Carni SpA, azienda leader nella produzione e macellazione di carni ovicaprine, bovine, suine provenienti dai propri stabilimenti di macellazione. L'impianto verrà realizzato presso lo stabilimento di Bitonto (Ba).

Il Presidente della Confapi Bari, Erasmo Antro sottolinea che la stipula di questo contratto rappresenta l'incontro tra due grandi realtà nate nel Sud Italia e divenute un esempio di imprenditorialità a livello nazionale e internazionale e per la Confapi è motivo di orgoglio aver promosso un incontro che segna una tappa di successo nel processo di valorizzazione delle migliori imprese del Mezzogiorno.

Il progetto sarà curato dallo staff ingegneristico della Saem, e prevede l'utilizzo di circa 3709 moduli fotovoltaici in silicio policristallino ad alta efficienza Helios Technology da 225 p e l'utilizzo di circa 17 inverter SIAC SOLEIL.

Secondo i calcoli di stima fotovoltaica, l'impianto produrrà circa 1.024.564 Kwh annui, garantendo una riduzione di anidride carbonica (CO2) nell'atmosfera pari a 834.629 Kg annui e 1.845 Kg annui di Monossido di Carbonio (NOx).

Per Franco Maggi, amministratore della Saem e Presidente di Confapi Energia, la scelta è ricaduta sulla Saem, in quanto l'azienda è in grado di offrire un'esperienza ormai consolidata nel settore e in più ben organizzata per qualsiasi tipo di intervento, avendo a disposizione tutto quello che necessita per la cura del cliente, a partire dalle risorse umane (ingegneri elettrici, civili, ambientali, operai specializzati), un vasto parco macchine e le attrezzature indispensabili per l'installazione, nonché il rifornimento e le scorte di magazzino.

L'impegno di Franco Maggi attraverso la Confapi è quello di trasferire tutta questa esperienza a beneficio del Distretto Produttivo regionale delle Energie Rinnovabili "La Nuova Energia", per contribuire alla crescita e allo sviluppo di tutto il comparto produttivo pugliese.

Fonte: Confapi Bari

**Confapi Bari ја објавува спогодбата помеѓу компаниите Saem energie alternative и Siciliani carni s.p.a.**

10 јуни 2010, Bari

SAEM - мултинационалната компанија од групацијата Kerself, лидер во Јужна Италија во производството на фотоволтаични соларни системи, ќе гради фотоволтаична централа со моќност од околу 1 MWP за италијанската компанија Siciliani Carni SpA, водечка компанија во производството на месо. Централата ќе биде изградена во комплексот на компанијата што се наоѓа во градот Битонто (Ba).

Претседателот на Асоцијацијата Confapi со седиште во Bari, г-динот Еразмо Антро, истакна дека со потпишувањето на овој договор отпочна соработката на две големи имиња кои доаѓаат од Јужна Италија и кои се пример за претприемништвото на национално и меѓународно ниво и дека Асоцијацијата Confapi е горда што се јавува како промотер на оваа средба, која претставува успешен чекор во процесот на валоризација на најдобрите компании од Јужна Италија.

Проектот ќе биде реализиран од страна на тимот на инженери на компанијата SAEM, и предвидува искористување на околу 3709 фотоволтаични модули од поликристален силикон со висока ефикасност (Helios Technology - 225 p) и на околу 17 225 инвертори SIAC Soleil.

Според првичните проценки, централата ќе произведува околу 1.024.564 kWh/годишно, намалувајќи го количеството на јаглерод диоксид (CO2) во атмосферата до 834.629 килограми и на јаглерод моноксид (NOx) до 1.845 килограми на годишно ниво.

За Франко Маџи, Извршен директор на компанијата SAEM и Претседател на Асоцијацијата Confapi Energia, изборот падна на SAEM, бидејќи компанијата има долгогодишно искуство во енергетскиот сектор и ги поседува сите неопходни ресурси, технички и човечки, за проекти од овој калибар.

Напорите на Франко Маџи преку Асоцијацијата Confapi се во насока на пренесување и исползување на ова искуство и од страна на Регионалниот производствен округ за обновлива енергија "Нова енергија", придонесувајќи на тој начин за растот и развојот на целиот производствен сектор во Регионот Пуља.

Извор: Confapi Bari

**NOTIZIE MACEDONIA – VESTI OD MAKEDONIJA****Tavola rotonda: "I media e l'ecologia"**

17 giugno 2010, Skopje

"I media e l'ecologia - ieri, oggi e domani" era il titolo della tavola rotonda che si è svolta il 17 giugno 2010, a Skopje, in occasione

**Тркалезна маса: „Медиумите и екологијата“**

17 јуни 2010, Скопје

"Медиумите и екологијата – вчера, денес и утре" е насловот на тркалезна маса што по повод Светскиот ден на борбата

della Giornata Mondiale per la Lotta alla Desertificazione, organizzata dall'Ufficio macedone del Movimento regionale ambientale BELLS.

L'obiettivo della tavola rotonda era quello di promuovere gli standard BELLS ai media, incentivare la pubblicazione di articoli analitici nel settore dell'ecologia e la creazione di un eco-codice per la comunicazione con i media che porterà ad una maggior presenza dei temi ecologisti nei loro spazi.

Al forum sono stati presentati informazioni, previsioni e possibili scenari che riguardano i cambiamenti climatici in Macedonia. Sono stati presentati, inoltre, i risultati della Ricerca regionale nello spazio mediatico nel 2009, condotta in Macedonia, Albania, Kosovo, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia sull'opinione pubblica nei confronti delle questioni ambientali.

Questo evento ha notato la presenza di rappresentanti della stampa e dei media elettronici, di alcuni membri del Parlamento e del Governo macedone, rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, vari esperti del settore, rappresentanti della Commissione europea e delle Organizzazioni come l'USAID, l'UNDP, l'UNEP, nonché le ONG ambientali.

Il movimento BELLS (Balkan Environmental Life Leadership Standard) – è nato dal progetto regionale "Regional Environmental Advocacy" (Rea), il quale scopo è la coesione ecologica dei Balcani occidentali nel contesto del rafforzamento dell'eco-consapevolezza e dell'adozione delle norme e delle pratiche europee nel settore energetico.

Fonte: Kirilica

### **Zone economiche libere "in fitto" per attrarre nuovi investimenti**

07 Giugno 2010

Il Governo macedone, sempre impegnato sul fronte delle misure per l'attrazione di nuovi investimenti, sta pensando di affidare in concessione le zone economiche libere ad un soggetto che abbia esperienza e capacità in materia di sviluppo e attrazione di nuovi investimenti.

Questo il nuovo approccio delineato dal ministro dell'economia, Fatmir Besimi, il quale ha altresì dichiarato che sono in pubblicazione bandi per la realizzazione dei progetti a partire dalla fine di quest'anno o dagli inizi del prossimo, avvisi questi già posticipati a causa della crisi economica globale.

Fonte: MINA

### **Alla regione di Skopje il primato del PIL**

16 Giugno 2010

Secondo quanto riferiscono i dati dell'ufficio statistico di stato macedone, e' da ascrivere alla regione di Skopje la maggior quota (45,6%) di PIL 2008. La minor quota si registra nella

contro il declino del PIL. Il primato del PIL della regione di Skopje è confermato anche nel 2009, con una quota del 45,6%.

Целта на тркалезна маса беше промовирање на БЕЛЛС стандардите за медиумите, поттикнување на аналитички и истражувачки еко-написи и стори, градење на еко код на известување на медиумите и поголема застапеност на еколошките теми во медиумите.

На форумот беа презентирани податоци, прогнози и можни сценарија за климатските промени во Македонија. Беа соопштени и резултатите од РЕА-регионалното истражување на медиумскиот простор за 2009 година, спроведено во Македонија, Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија за тоа како граѓаните гледаат на прашањата поврзани со екологијата и како тие треба да се решаваат.

На тркалезната маса присуствуваа претставниците од печатените и електронските медиуми, членови на Парламентот, Владата, ресорното Министерство за животна средина, експерти, претставници на Европската комисија, УСАИД, УНДП, УНЕП, како и еколошки невладини организации.

БЕЛЛС (Balkan Environmental Life Leadership Standard) - движењето произлезе од регионалниот проект „Регионално застапување на екологијата“ (РЕА), кој има за цел акција и еколошка кохезија на Западен Балкан во контекст на јакнење на еко-свеста и усвојување на еко стандардите и практиките на ЕУ.

Извор: Кирилица

### **Под закуп слободните економски зони, за да се привлечат нови инвестиции**

7 јуни 2010

Македонската Влада во континуитет работи на привлекување нови инвестиции и планира во делот на слободните економски зони да примени нов пристап за концесионирање, односно давање под закуп на истите на субјекти кои имаат искуство за да ги развијат зоните и да привлечат нови домашни и странски инвестиции.

Ова е новиот пристап претставен од страна на Министерот за економија Фатмир Бесими кој исто така изјави дека „до крајот на оваа година или на почетокот на идната ќе почнат да се реализираат проектите кои беа одложени заради глобалната економска криза“.

Извор: MINA

### **Скопје го има приматот за највисок БДП**

16 јуни 2010

Според податоците што ги објави Државниот завод за статистика на Македонија, на Скопскиот регион му отпаѓа најголемиот процент (45,6%) од БДП отстварен во 2008 година. Најнизок раст се забележува во Северноисточните

regione di nordest (5,2%).

Rispetto alla media macedone, solo le regioni di Skopje e di Pelagonia hanno registrato un PIL pro capite superiore.

Questi dati devono tener conto del fatto che la migrazione quotidiana di forza lavoro consente a determinate regioni di generare un PIL che altrimenti non potrebbe essere conseguito dalla popolazione attiva effettivamente residente.

Fonte: MINA

### **Azione di pulizia dei fiumi e della riva del lago di Prespa in Macedonia**

Giugno 2010

L'Unione delle Camere di Commercio di Macedonia, in collaborazione con il Governo macedone (il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, in qualità di coordinatore, e altri Ministeri ed Istituzioni) svolge un ruolo attivo nell'attuazione del Piano d'Azione per la pulizia dei fiumi e della riva del lago di Prespa. Il Piano d'Azione definisce i fondi ed i mezzi tecnici necessari per la realizzazione dell'intervento, ed i rappresentanti degli organismi attuatori che coordineranno l'attuazione del Piano. Nella preparazione del Piano d'Azione sono stati consultati anche i Comuni e gli Acquedotti attraverso cui passano i fiumi. Oltre al Piano d'Azione, è stato preparato anche un Piano Operativo per la pulizia dei fiumi e della riva del lago di Prespa in Macedonia nel 2010.

Fonte: Unione delle Camere di Commercio di Macedonia

### **Dibattito pubblico sulla bozza di Strategia per l'efficienza energetica in Macedonia fino al 2020**

09 giugno 2010, Club dei Parlamentari, Skopje

L'efficienza energetica rappresenta uno dei principali obiettivi strategici nel settore energetico in Macedonia. Al dibattito pubblico, che si è svolto il 9 giugno 2010, a Skopje, hanno preso parte il Ministro macedone dell'Economia, Fatmir Besimi, il rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio di Macedonia, Tome Kostadinovski, i rappresentanti dell'USAID e diversi esperti del settore. I rappresentanti dei settori di competenza hanno espresso le loro opinioni e suggerimenti in merito alla strategia in oggetto. Secondo l'articolo 121 della legge sull'energia, la politica nazionale di efficienza energetica viene determinata dalla strategia per l'efficienza energetica. Il Governo della Repubblica di Macedonia sta adottando la strategia per l'efficienza energetica, su proposta del Ministero delle Finanze. La bozza della strategia per l'efficienza energetica nella Repubblica di Macedonia fino al 2020 è stata sviluppata con il supporto tecnico dell'USAID.

Fonte: Ministero dell'Economia della Repubblica di Macedonia

regioni (5,2%) na државата. Од сите македонски региони само кај Скопскиот регион и во Пелагонија е забележана тенденција на пораст во БДП по глава на жител.

Овие податоци мора да водат сметка и за фактот дека дневната миграцијата на трудот допринесува за порастот на БДП во одредени региони, кој инаку не би можел да се постигне од жителите активни во тие региони.

Извор: MINA

### **Акција за чистење на реки и дел од крајбрежјето на Преспанското езеро во Р.Македонија**

Јуни 2010

Сојузот на стопански комори на Македонија во соработка со Владата на РМ, Министерството за транспорт и врски како координатор и голем број на други министерства и институции зеде активно учество во спроведување на акциониот план за чистење на реки и дел од крајбрежјето на Преспанското езеро. Во акциониот план се дефинирани потребните финансиски средства и дизел гориво, потребната механизација и други потребни материјални средства за реализација на Планот како и членовите на главното и регионалните координативни тела кои ќе ја координираат реализацијата на Акциониот План. При изработката на Планот консултирани се и општините низ кои течат реките, како и водостопанските претпријатија. Покрај Акциониот план, подготвен и Динамички план за чистење на реки и дел од крајбрежјето на Преспанското езеро во Р.Македонија во 2010 година.

Извор: Сојуз на стопански комори на Македонија

### **Јавна стручна расправа по нацрт Стратегијата за енергетска ефикасност на Р.Македонија до 2020 година**

09 јуни 2010, Клуб на пратеници, Скопје

Енергетската ефикасност е една од главните стратешки цели во енергетскиот сектор во Р.Македонија. На расправата присуствуваа Министерот за економија, г-дин Фатмир Бесими и претставници од УСАИД, како и г-дин Томе Костадиновски како претставник на Сојузот на стопански комори, а присутните гости од соодветни сектори настапија со свои ставови и мислења во врска Стратегијата за енергетска ефикасност на Р.Македонија до 2020 година. Согласно член 121 од Законот за енергетика, политиката за енергетска ефикасност се утврдува со Стратегијата за енергетска ефикасност. По предлог на Министерството за финансии, Владата на Р.Македонија ја донесува Стратегијата за енергетска ефикасност. Нацрт Стратегијата за енергетска ефикасност на Р.Македонија до 2020 година е изработена со техничка поддршка од страна на УСАИД.

Извор: Министерство за економија на Р.Македонија



## Il Ministro Besimi alla Conferenza sull'efficienza energetica in Turchia

3 giugno 2010, Istanbul

Il Ministro macedone dell'Economia, Fatmir Besimi, ha partecipato alla Conferenza internazionale sull'efficienza energetica ad Istanbul, con un intervento durante la sessione intitolata "Le sfide regionali per l'efficienza energetica". La Conferenza è stata organizzata dal Dipartimento di Energetica degli Stati Uniti, mentre il primo giorno è stato riservato per i Ministri dei Paesi partecipanti a questo incontro internazionale.

Fonte: Ministero dell'Economia della Repubblica di Macedonia

## Министерот Бесими учествуваше на Конференција за енергетска ефикасност во Турција

03 јуни 2010, Истанбул

Министерот за економија Фатмир Бесими учествуваше на дводневната меѓународна конференција за енергетска ефикасност во Истанбул, на сесијата „Регионални предизвици во енергетската ефикасност“. Конференцијата беше организирана од страна на Одделот за енергетика на САД, а првиот ден беше резервиран за учество на министрите од земјите учеснички на овој меѓународен енергетски собир.

Извор:

## BANDI E BANDI DI GARA – КОНКУРСИ И ТЕНДЕРИ

### Bando di gara n.2 per l'affidamento di concessione o l'instaurazione di Partenariato pubblico-privato (attraverso dialogo competitivo) per il finanziamento, la progettazione, la costruzione e la gestione di una discarica di rifiuti solidi urbani nella Regione Polog (prima fase)

Data di pubblicazione: 27 maggio 2010

Scadenza: 20 agosto 2010

Pubblicato da: Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale, Governo della R. Macedonia

Il Ministero dell'Ambiente e della pianificazione territoriale della Macedonia in collaborazione con i Comuni della Regione Polog, hanno intenzione di affidare una concessione oppure di creare un Partenariato pubblico-privato per il finanziamento, la progettazione, la costruzione e la gestione di una discarica di rifiuti solidi urbani. Inoltre, i Comuni della Regione intendono esplorare le opportunità per creare partenariati con il settore privato per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani a livello regionale, dove il partner privato fornirebbe le attrezzature necessarie e si occuperebbe dell'organizzazione e della realizzazione dei sopraindicati servizi. Per di più, i Comuni sono interessati a conoscere le possibilità di coinvolgimento del partner privato anche nella chiusura delle discariche abusive. La costruzione e la gestione di una discarica regionale è il focus principale del progetto, mentre i partenariati con i Comuni per la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani e la chiusura delle discariche abusive, saranno oggetto di ulteriori analisi. Il progetto vanta il sostegno del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'Italia e l'assistenza tecnica dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente.

Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale della Repubblica di Macedonia

### Јавен повик бр. 2 за доделување на концесија или за воспоставување на Јавно-приватно партнерство (преку конкурентен дијалог) за финансирање, проектирање, изградба и управување со регионална депонија за комунален цврст отпад во Полошки плански регион (прва фаза)

Датум на објавување: 27 мај 2010 година

Краен рок за поднесување: 20 август 2010 година

Договорен орган: Министерство за животна средина и просторно планирање, Влада на РМ

Министерството за животна средина и просторно планирање на РМ во соработка со општините во состав на Полошкиот регион имаат намера да доделат концесија или да влезат во јавно приватно партнерство за финансирање, изградба и управување со регионална депонија за комунален цврст отпад. Исто така, општините во регионот имаат намера да ги испитаат можностите за воспоставување на партнерски односи со приватниот сектор во областа на собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад на регионално ниво, каде што приватниот партнер би го финансирал снабдувањето со неопходната опрема и би ја организирал и спроведувал услугата. Покрај тоа, општините се заинтересирани за можностите приватниот партнер да се вклучи и во затворањето на постојните неуредени депонии. Изградбата и управувањето со регионална депонија е централна компонента на концесискиот проект, додека партнерствата со општините за собирање и транспортирање на комуналниот отпад, како и затворањето на неуредените депонии се предмет на дополнителни анализи во текот на процесот. Проектот е поддржан од страна на Италијанското министерство за животна средина, територија и море и стручно помогнат од Регионалниот центар за заштита на животната средина.

Извор: Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ



LE IMPRESE MACEDONI COMUNICANO – МАКЕДОНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА СООПШТУВААТ

ECOBIZ INFO è un'iniziativa del Progetto AMICO – Albania, Macedonia, Italia: Collaborazioni Operative.

Per ulteriori informazioni: [www.amicoitalia.net](http://www.amicoitalia.net), [www.fdlservizi.it](http://www.fdlservizi.it)

---

### **Euroterm**

9-11 giugno 2010

La società macedone Euroterm, che produce pannelli solari termici di alta qualità, ha partecipato alla fiera Intersolar 2010 che si è svolta a Monaco dal 9 al 11 giugno 2010. L'Euroterm ha esposto i propri prodotti nel padiglione C1, stand numero 565. Durante la fiera la società ha presentato il certificato di qualità Solar Keymark (DIN SERTCO) per i pannelli solari che produce.

### **Еуротерм**

09-11 јуни 2010 година

Еуротерм како производител на високо квалитетни сончеви колектори учествуваше на саемот INTERSOLAR 2010 во Минхен, Германија кој се одржува од 9-ти до 11-ти јуни 2010 година. Еуротерм своите производи ги изложи во халата C1 штанд 565. За време на саемот беше промовиран и сертификатот за квалитет Solar Keymark по DIN SERTCO за сончевите колектори на Еуротерм.